



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА
на
Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна
Македонија за 2019 година

Опис на постигнувања

Со цел развој на државната кардиохирургија во Република Северна Македонија, како и продуцирање на нови стручни лица во државата, континуирано се ангажира тим кој доаѓа во Скопје за да обезбеди дијагноза, операции, пред- и пост-оперативна нега на пациенти со срцеви заболувања. Овој тим работи заедно со нашиот тим и на тој начин се врши трансфер на знаење и обука, дополнително, се одржуваат предавања од областа на адултната кардиохирургија. Договори се потпишуваат помеѓу директорот на ЈЗУ со тимот за адултна кардиохирургија кој е составен од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, интензивисти, средниот медицински кадар (перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во кардиохируршка интензивна нега). Средствата кои се испраќаат за едукаторите се во рамките на предвидените средства во Програмата и се испраќаат согласно периодот на ангажирање на лицата.

Исто така, целта на Министерството за здравство во изминатите години беше да ги воведат и развие неонаталните кардиохируршки интервенции, неонатални хируршки (лимфагиоми) и интензивната педијатриска хируршка нега во рамките на Универзитетската клиника за детска хирургија.

Континуирано се ангажира тим кој доаѓа во Скопје за да обезбеди дијагноза, операции, пред- и пост-оперативна нега на децата со срцеви заболувања. Овој тим работи заедно со нашиот тим и на тој начин се врши трансфер на знаење и обука, дополнително, се одржуваат предавања за третманот на деца со срцеви заболувања, како и за интензивната хируршка нега. Договори се потпишуваат помеѓу директорот на ЈЗУ со тимот составен од (кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, интензивисти, перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна нега).

Набавката на медицинска опрема не се реализира, средствата се пренаменија внатре во Програмата.

Во рамките на активноста предвидена во програмата која се однесува на лекувани пациенти од цереброваскуларни болести; особено цереброваскуларниот инфаркт,

субарахноидално, интерцеребрално и друг вид крварење се лекува 1 пациент во ЈЗУ Општа болница Прилеп со должина на болнички престој повеќе од 5 години.

2.

	Активност	Извршители	Износ
1	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија – Скопје	Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје	14.000.000,00 ден.
2	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимовите кои континуирано ги воведуваат и развиваат неонаталните хируршки и кардиохируршки интервенции и педијатриска интензивната хируршка нега на Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје	Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје	13.930.000,00 ден.
3	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крварење, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп	1.200.000,00 ден.
4	Набавка на медицинска опрема	Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје	1.000.000,00 ден.
5	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности од 2018 година		6.570.000,00 ден.
	ВКУПНО:		36.700.000,00 ден.

	Основен буџет		11.700.000,00	11.700.000,00	
	Буџет на самофинансирачки активности		25.000.000	25.000.000	
	ВКУПНО		36.700.000,00	36.700.000,00	

Забелешка:

- Согласно изменувањето и дополнувањето на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, се донесе Програма за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2019 година која се финансираше согласно одобрените средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година наменети за оваа програма, во висина од 36.700.000,00 денари, од кои 11.700.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија, а 25.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршител	Износ на исплатени средства
Министерство за здравство	/
Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје	/
Универзитетска Клиника државна кардиохирургија, Скопје	1.771.7746
Универзитетска клиника за радиологија, Скопје	/
Универзитетска клиника за неврохирургија, Скопје	/
ГООБ "8ми септември"	/
Универзитетска клиника за детска хирургија, Скопје	1.692.6711
Универзитетска клиника за детски болести, Скопје	/
Медицински факултет, Скопје	/

Општи, клинички и специјални болници	1.979.538
--------------------------------------	-----------